



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 101-13-602-31

Среда, 8 септември 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. XXI

Цена на овој број е 75.-- дина. — Претплата за 1965 година изнесува 1.100.-- дина а за странство 3.500.-- динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Плот: Факс 326 — Телефонии: централа 30 931, 50 932, 50-933 и 51 061 Служба за претплата 51-732 и Правна служба 51-071

728.

Врз основа на членот 21а став 6 и членот 28 став 2 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65 и 40/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОПИШУВАЊЕ НА СТОКИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ВО ТРГОВСКИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за попишување на стоките и за пресметување на разликата во цените во трговските, производителските и други организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) во називот на одделот 2 на крајот се додаваат зборовите: „и за сурова кожа и волна, сол за човечка исхрана, кибрит, производи од благородни метали и скапоцени камења и цигарет-хартија во книшки“.

2. По точката 16 се додава нова точка 16а, која гласи:

„16а. Трговските и други работни организации од членот 21а на Уредбата ја остваруваат негативната разлика во цената со поднесување писмено барање до филијалата на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Како негативна разлика во цената за сурова кожа и волна се подразбира разликата помеѓу продажните цени утврдени според точката 4 од оваа наредба и продажните цени определени со Наредбата за формирање на продажните цени за сурова кожа и волна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65).

Како постојна продажна цена се подразбира:

1) за сурова кожа, освен јагнешка кожа — просечната пондерирана цена што трговската организација ја остварила од 1 јануари до 22 март 1965 година;

2) за сурова јагнешка кожа — цената одобрена од надлежниот завод за цени;

3) за волна — просечната пондерирана цена што трговската организација ја остварила од 1 октомври 1964 година до 22 март 1965 година.

Барањето за остварување на негативната разлика во цената за сурова кожа и волна трговските организации го поднесуваат по продажбата на сурова кожа и волна. За другите производи барањето за остварување на негативната разлика во цената трговските и други работни организации го поднесуваат до 11 октомври 1965 година.

Кон барањето за остварување на негативната разлика во цената на производите од членот 21а на Уредбата трговските и други работни организации прилагаат:

1) пописна листа или заверен препис на пописната листа, со состојбата на залихите на производите на 25 јули 1965 година;

2) пресметка на негативната разлика во цената според видот и количината за сите производи, одно-

сно и според класата на квалитетот на рандманот и тежинската категорија за сурова кожа и волна;

3) копија на фактурата за продадените количини — за сурова кожа односно волна;

4) сертификат на овластениот институт за утврдениот вид, класа на квалитетот и рандман на волната, издаден врз основа на лабораториско испитување според стандардните методи

Негативната разлика во цената пресметана според одредбите од оваа точка, се исплатува од расположивите средства на сметката на разликата во цената на тутуновите преработки, лековите и нафтените деривати бр. 841—96 кај Службата на општественото книговодство.“

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6781

3 септември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

729.

Врз основа на членот 59, во врска со чл. 28 до 35 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА, ЗЕМЈАТА И ОРГАНСКОТО ГУБРЕ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО И СУЗБИВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ПРИ УВОЗОТ, ИЗВОЗОТ И ПРОВОЗОТ

1. Општи одредби

Член 1

Здравствената контрола на растенијата, земјата и органското губре што се увезуваат, извезуваат или провозуваат се врши на определени гранични премини, на начинот и под условите определени со овој правилник.

Член 2

Како растение, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

1) семето, живите растенија и нивните делови (калем-ветчиња, резници, изданоци, корења, кртоли, луковичи, украсни растенија, сечено цвеќе и сл.);

2) овошни плодови, грозје, шумски плодови и др., зеленчук во свежа и сува состојба;

3) непреработени растенија (слама, сено, пченковина, трска и сл.) и дрвена граѓа (трупци-обловина, огревно и целулозно дрво, режана граѓа и производи на дрвната индустрија, од кои со преработка не е отстранета можност за пренесување растителни болести и штетници);

4) производи од растенија за човечка и сточна исхрана и за индустриска преработка (зрна, плодови — свежи и суви), предивни влакна од растително потекло;

5) сточна храна од растително потекло.

На здравствена контрола подлежи и амбалажата и материјалот од растително потекло што служат за пакување на пратките од ставот 1 на овој член.

Член 3

Се забранува увоз на живи растенија од родо-вите: *Abies*, *Picea*, *Pinus*, *Pseudotsuga* и *Tsuga*, како и увоз на неизлупено костеново и иглолисно дрво.

Забраната од ставот 1 на овој член се однесува на увозот на цели живи растенија и нивни делови за размножување, освен на семе.

II. Здравствена контрола при увозот

Член 4

Пратките на растенија, земја и органско твбрe што се увезуваат мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба (сертификат) издадено од надлежниот орган за заштита на растенијата на државата извозница, кое мора да содржи:

- 1) потврда дека пратката е совесно прегледана од овластениот орган за заштита на растенијата и дека не е заразена со ниедна карантинска болест или штетник, чие внесување во Југославија е забрането;
- 2) адреса на испраќачот и место на натоварот;
- 3) адреса на примателот и упатна станица;
- 4) содржина на пратката, ботаничко име на растението во пратката, начин на пакувањето, број на колетите, тежина, вид и број на превозното средство, како и ознака на местото (крајот) каде што е произведено растението;
- 5) податоци за тоа дали и кога е вршена дезинсекција односно дезинфекција на растението, колку граела и кое хемиско средство и во која концентрација за тоа е употребено.

Член 5

Сертификатот за компирот што се увезува, покрај потврдата и податоците означени во членот 4 на овој правилник, мора да содржи и потврда:

- 1) дека пратката не е заразена со *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc. и *Heterodera rostochiensis* Woll.;
- 2) дека пратката произлегува од земјиште што не е нападната со компирова нематода и со рак кај компирот;
- 3) дека земјиштето од кое произлегува пратката, пред садењето и за време на вегетацијата е испитано на присуство на компирова нематода;
- 4) дека пратката пред натоварот е контролирана на присуство на цисти на компирова нематода.

Член 6

Сертификатот за увоз на растение што служи како репродуктивен материјал (семе, садници и сл.) мора, покрај податоците од чл. 4 и 5 на овој правилник, да содржи уште и потврда:

- 1) дека растението не произлегува од реон заразен со карантински болести и штетници, поради кои е забранет увоз на растенијата од тој реон во Југославија;
- 2) дека растението произлегува од растенија што не биле заразени со карантински болести и штетници;
- 3) дека производството на растенија е контролирано од страна на надлежниот орган за заштита на растенијата на државата извозница.

Член 7

Сертификатот од чл. 4 до 6 на овој правилник мора да биде напишан на англиски, германски, француски или руски јазик.

Член 8

Во пратката на растение што се увезува не смее да има земја, ако во сертификатот не е изречно наведено дека потврдите и податоците од сертификатот се однесуваат и на таа земја.

Амбалажата (сандаци, кошници, гајби, вреќи и др.) и материјалот за пакување на пратките мораат да бидат нови и до тогаш неупотребувани.

Член 9

Ако граничниот инспектор утврди дека растението, земјата односно органското твбрe (во понатамошниот текст: пратката) не е снабдено со сертификат односно со дозвола од членот 30 на Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници, тој веднаш, без вршење преглед, ќе донесе решение да му се врати пратката на испраќачот.

Решението од ставот 1 на овој член граничниот инспектор им го доставува веднаш на царинарницата и примателот.

На товарниот лист, царинската декларација односно друг документ што ја следи пратката (во понатамошниот текст: пропратен документ) граничниот инспектор ќе стави службена белешка: „Се забранува увозот. Пратката е стигната без сертификат“. Оваа белешка граничниот инспектор ќе ја завери со својот потпис и службениот печат.

Ако сертификатот содржи помали недостатоци (непотполна адреса и сл.) кои можат да се отстранат, а растението не е заразено со карантински растителни болести или штетници, граничниот инспектор ќе нареди недостатоците да се отстранат во определениот рок.

Ако недостатоците во определениот рок не бидат отстранети, граничниот инспектор ќе постапи според ст. 1 до 3 на овој член.

Член 10

Ако е пратката снабдена со пропишан сертификат, граничниот инспектор ќе изврши здравствен преглед на пратката.

Ако при прегледот се утврди дека пратката не е заразена со карантинска болест или штетник, граничниот инспектор ќе го дозволи нејзиниот увоз, а на пропратниот документ ќе стави службена белешка: „Пратката не е заразена со карантинска болест или штетник. Се дозволува увоз.“ Оваа белешка граничниот инспектор ќе ја завери со својот потпис и службениот печат.

Член 11

Ако граничниот инспектор при прегледот утврди дека пратката е заразена со некоја карантинска болест или штетник, тој ќе постапи на следниот начин:

- 1) за пратка која содржи растение за репродукција, ќе донесе решение за нејзино враќање до испраќачот (член 9);
- 2) за другите пратки (растение за преработка, потрошувачка и др.) ќе нареди со решение да се изврши дезинсекција односно дезинфекција на пратката ако на тој начин растителната болест односно штетник може во потполност да се сузбие, и по тоа ќе го дозволи увозот на пратката (член 10). Ако не е можно да се изврши дезинсекција односно дезинфекција на пратката на граничниот премин, граничниот инспектор ќе донесе решение пратката да му се врати на испраќачот.

Ако нареди да се врати пратката од ставот 1 на овој член, граничниот инспектор ќе стави на пропратниот документ службена белешка: „Се забранува увозот. Пратката е заразена со.... (да се назначи називот на карантинската болест или штетник)“.

Ако граничниот инспектор утврди дека постои опасност болеста односно штетникот при враќањето на пратката да се рашири, тој ќе донесе решение да се уништи пратката.

Член 12

Ако граничниот инспектор при прегледот на пратката се посомнева дека е пратката заразена со карантинска болест или штетник, а самиот не може да ја утврди заразата, ќе земе мостри за лабораториски преглед, за што ќе му даде потврда на примателот. До добивање на извештајот за лабораторискиот преглед пратката не смее да му се испорача на примателот.

Ако со лабораторискиот преглед се утврди дека е пратката заразена, ќе се постапи според одредбите на членот 11 од овој правилник.

Член 13

Дезинсекцијата односно дезинфекцијата на пратката наредена во смисла на членот 11 став 1 под 2 на овој правилник, се врши под надзор на надлежниот инспектор за заштита на растенијата.

Член 14

Научните установи од членот 30 на Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници, што имаат намера да увезат растенија, живи култури (габички, бактерии и вируси) или живи инсекти или растенија заразени со карантинска растителна болест или штетник — без сертификат, се должни во барањето за добивање дозвола за увоз да ги наведат следните податоци:

- 1) адреса на испраќачот (назив, место и држава);
- 2) вид (ботанички назив) и количина на растенијата, живите култури, габичките, бактериите, вирусите или живите инсекти;
- 3) граничен премин преку кој ќе бидат увезени пратките;
- 4) место и назив на објектот на кој ќе се вршат проучувањата.

Член 15

Научните установи се должни при увозот на пратките од членот 14 на овој правилник да обезбедат услови за спречување на ширењето на растителните болести и штетници.

Член 16

Како стоковна мостра на растение може да се увезува само растение што е декларирано како стоковна мостра.

Граничниот инспектор е должен за увозот на стоковна мостра да го извести инспекторот за заштита на растенијата надлежен за местото на примателот на стоковната мостра.

Отворање на пратки на стоковни мостри смее да се врши само во присуство на инспекторот за заштита на растенијата во местото на предавањето на примателот.

По утврдувањето на квалитетот стоковната мостра се уништува во присуство на надлежниот инспектор за заштита на растенијата.

Член 17

Со пратките што се увезуваат во Југославија, а потоа веднаш извезуваат (реекспорт-пратки), ќе се постапи според одредбите на овој правилник што важат за увоз и извоз на растенија.

III. Здравствена контрола при извозот

Член 18

Задолжителниот здравствен преглед на пратките што се извезуваат, а кои произлегуваат од заразно подрачје, се врши само на натоварните места. Прегледот на пратките што произлегуваат од други подрачја се врши на определени гранични премини.

Член 19

Извозникот на растенија е должен за намеравањот извоз писмено да го извести надлежниот инспектор за заштита на растенијата најдоцна на 12 часа пред натоварот.

Во известувањето од ставот 1 на овој член мораат да бидат дадени следните податоци:

- 1) адреса на испраќачот;
- 2) адреса на примателот и упатна станица;
- 3) содржина на пратката, потекло, начин на пакување, тежина и број на колетите;
- 4) вид и број на превозното средство;
- 5) место и време на натоварот;
- 6) дали, кога, со кое средство и во која концентрација е вршена дезинсекција односно дезинфекција на пратката;
- 7) услови што ги поставува државата увозница, а особено — со кои растителни болести и штетници пратката не смее да биде заразена.

Надлежниот инспектор за заштита на растенијата е должен да изврши навреме здравствен преглед на растенијата и на превозното средство.

IV. Здравствена контрола при провозот

Член 20

Провоз на пратки преку територијата на Југославија е дозволен под следните услови:

1) пратката да биде снабдена со сертификат издаден од надлежниот орган за заштита на растенијата на државата извозница;

2) превозните средства (вагон, камион, фрижидер и сл.) со кои се врши провозот да бидат затворени и пломбирани;

3) денковните пратки и пратките што се провозуваат со средствата на друмскиот сообраќај да бидат запакувани така што да не е оневозможено ширењето на болеста односно штетникот.

Ако провозот се врши со средствата на речниот сообраќај, пратките мораат да бидат снабдени со сертификат од државата извозница и прегледани од граничниот инспектор на влезниот граничен премин (на влезното речно пристаниште).

Член 21

Ако при провозот се врши претовар на пратка од брод во превозно средство на железничкиот, друмскиот или воздушниот сообраќај, претоварот може да се изврши само во граничното место, и пратката подлежи на задолжителен здравствен преглед на местото на претоварот од страна на граничниот инспектор, без оглед на сертификатот што ја следи.

Ако при прегледот од ставот 1 на овој член се утврди присуство на карантинска растителна болест или штетник, ќе се постапи како и при увозот (член 11)

V. Завршни одредби

Член 22

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за здравствената контрола на растенијата при увозот, транзитот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/55)

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-321-27/65

16 август 1965 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

730.

Врз основа на членот 59 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА ПРАТКИ НА РАСТЕНИЈА

1. Увоз, извоз и провоз на пратки на растенија, земја и органско губре може да се врши само преку граничните премини во следните места:

1) со средствата на сувоземниот сообраќај (со железница и со превозни средства на друмскиот сообраќај): Бели Манастир, Витола, Вршац, Димитровград, Гевгелија, Јесенице, Кикинда, Колер, Коториба, Марибор, Нова Горица, Сежана, Суботица, Титоград и Хоргош;

2) со средствата на поморскиот сообраќај: Вар, Дубровник, Задар, Копер, Котор — Зеленика, Плоче, Пула, Ријека, Сплит и Шибеник;

3) со средствата на речниот сообраќај: Бездан, Белград и Велико Градиште;

4) со средствата на воздушниот сообраќај: Белград (Сурчин), Дубровник (Килипи), Загреб, Љубљана, Сараево, Скопје и Титоград.

2. Поштенските пратки на растенија, земја и органско гудре можат да се увезуваат само преку следните места: Белград, Дубровник, Загреб, Љубљана, Марибор, Нови Сад, Осиек, Ријека, Сараево, Суботица, Скопје, Сплит и Титоград.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на граничните места преку кои ќе се врши увоз, провоз и извоз на пратките на растенија по сувоземен и воден пат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/60).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-321-25/65

11 август 1965 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

731.

Врз основа на чл. 7, 14 став 1 и членот 59 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ГЛАМНАТА И ЦРНИЛОТО КАЈ ЖИТАТА И НА ЖИТНАТА НЕМАТОДА

1. Семето од пченица, рж, овес, јачмен и пченка од домашно производство, како и она што се увезува, мора пред пуштањето во промет, односно пред употребата за сопствено производство, односно пред увозот, да биде дезинфицирано со тилетицид чиј промет во Југославија е дозволен, ако на такво семе се утврди присуство на гламна и црнило кај житата или на житна нематода.

Дезинфекцијата на семето од домашно производство ја врши организација што се занимава со негова доработка, во смисла на членот 15 став 2 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65).

Увозот на семе од ставот 1 на оваа точка може да се врши само ако во сертификатот од членот 27 на Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници е назначено дека семето е дезинфицирано.

На амбалажата на семето од ставот 1 на оваа точка мора да биде означено дека семето е дезинфицирано.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Наредбата за задолжително запрашување на семето од пченка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63) и Наредбата за сузбивање на житната нематода и гламната кај стрните жита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-321-26/65

11 август 1965 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

732.

Врз основа на чл. 7, 14 став 1 и членот 59 од Основниот закон за заштита на растенијата од од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ПЛАМЕНИЦАТА КАЈ ТУТУНОТ

1. Заради спречување на појавата и за сузбивање на пламеницата кај тутунот (*Pernopsis tabacina* Adam), производителите на тутун и тутунов расад се должни да ги применуваат мерките определени со оваа наредба.

2. За производство на тутунов расад може да се употребува само семе од тутун произведено од здрави билки и под условите пропишани со Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65).

3. Тутунов расад може да се произведува само на земјиште на кое во претходната година немало зараза од пламеница кај тутунот.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, тутунов расад може да се произведува и на земјиште на кое претходната година немало зараза од пламеница кај тутунот, под услов тоа земјиште да се дезинфицира со соодветно хемиско средство.

4. Производството на тутунов расад мора да биде организирано на групни парцели.

5. За расаднување може да се употреби само здрав тутунов расад. Здравствената состојба на тутуновиот расад ја утврдува стручната служба на работната организација под чиј надзор е произведен тој расад.

6. По завршеното кубење на тутуновиот расад за расаднување, а најдоцна за три дена по тоа, сиот преостанат тутунов расад во леа мора да се уништи со прекопување на леата, но мора и понатаму да се штити од појава на пламеница кај тутунот.

7. Ако во текот на вегетацијата се појави пламеница кај тутунот на тутун расаден во поле, силно заразените билки мораат веднаш да се искубат и на самото место да се уништат, а од помалку заразените билки мораат да се обераат и уништат листовите нападнати од оваа болест.

8. Веднаш по завршената берба на тутунот, а најдоцна до 1 декември секоја година, остатоците на тутунот во поле (стебленки и др.) мораат да се собираат и запалат или длабоко да се закопаат, а земјиштето на кое бил засаден тутунот длабоко да се преоре.

9. Производителите на тутун се должни, заради заштита на тутуновиот расад и тутунот во поле, да обезбедат потребни хемиски средства и апарати за заштита на растенијата.

10. Согласно со членот 8 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници, производителите на тутун и тутунов расад се должни да вршат постојан преглед на ова растение, па ако утврдат појава на пламеница кај тутунот — за тоа да го известат општинскиот орган на управата надлежен за земјоделство или најблиската служба за заштита на растенијата.

Прегледот на тутунот започнува секоја година во времето на никнењето на тутунот во леите за производство на расад, а се завршува со завршокот на бербата на тутунот во поле.

11. Надлежниот општински орган е должен веднаш по приемот на извештајот за појавата на пламеница кај тутунот за тоа по најитен пат (со телефон или телеграфски) да ги известат републичкиот и сојузниот орган на управата надлежен за земјоделството.

12. По првата појава на пламеница кај тутунот надлежниот општински орган е должен редовно

секој прв и петнаесетти ден во месецот, сè до завршетокот на бербата на тутунот, да им доставува писмени извештаи за појавата и движењето на пламеницата кај тутунот на републичкиот и сојузниот орган на управата надлежен за земјоделството, според образецот што е напечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Наредбата за спречување и сузбивање на басарата кј тутунот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/62) и Упатството за организацијата и работата на извештајната служба за појавата и движењето на пламеницата на тутунот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/62).

14. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-321-23/65

11 август 1965 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,

Душан Илиќиќ, с. р.

(Формат: 353×250 mm)

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПОЈАВАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА ПЛАМЕНИЦАТА КАЈ ТУТУНОТ ОД _____ ДО _____
196— ГОДИНА

Реден број	Општина и место	Потес	Сорта на тутунот	Нападната површина во ари и број на страковите	Јачина на нападот	% на штета	Мерки за сузбивање	Забелешка
------------	-----------------	-------	------------------	--	-------------------	------------	--------------------	-----------

196— година

Во _____

(надлежен орган)

(Општина на образецот)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ

1. При пополнување на образецот е потребно најпрво да се запише времето за кое се доставува извештајот. Во извештајот за првата појава на болеста треба да се запише датумот кога е констатирана болеста.

2. Во рубриката „Општина и место“ најпрво треба да се запише општината, а потоа да се наведуваат местата на таа општина во кои се појавила болеста.

3. Во рубриката „Потес“ посебно ќе внесуваат називите на потесите во секое од наведените места каде се појавила болеста.

4. Во рубриката „Сорта на тутунот“ се внесуваат податоци за типот на тутунот, на пример: „Вирџинија“ и др.

5. Во рубриката „Нападната површина“ за расадот се запишуваат податоците за бројот на квадратните метри, а за културата на тутунот во поле — површината во ари и бројот на страковите.

6. Во рубриката „Јачина на нападот“ ќе се запише еден од четирите наведени степени, и тоа:

- * слаб напад
- ** среден напад
- *** силен напад
- **** тотален напад

Методи за оценување на степенот на нападот

На површина од 0,5 или 1 ар при 2 до 3 повторувања на 1 ha треба да се изброи бројот на здравите и заразените стракови тутун, па врз основа на тој наод и бројот на дамките на лисјето на тутунот ќе се запише:

„*“ = слаб напад — ако бројот на нападнатите билки биде до 10% и ако на одделни листови од тие билки нема повеќе од 3 дамки;

„**“ = среден напад — ако бројот на нападнатите билки биде над 10% до 30% и ако на листовите има над 3 до 6 дамки;

„***“ = силен напад — ако бројот на нападнатите билки биде над 30% до 60% и ако на листовите има над 6 до 15 дамки, или

„****“ = тотален напад — ако бројот на нападнатите билки биде поголем од 60% и ако на листовите има над 15 дамки.

7. Во рубриката: „% на штетата“ да се запише процентот на пропаднатите билки — стракови или процентот на пропаднатото лисје.

8. Во рубриката: „Мерки за сузбивање“ да се запише кога, со кој препарат и на која површина е спроведено сузбивањето на болеста.

9. Во рубриката: „Забелешка“ треба да се внесат податоци за минималните и максималните температури и врнежи во mm.

733.

Врз основа на чл. 7, 8, 14 став 1 и членот 39 од Основниот закон за заштита на р. ј. болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ПАМУКОВИОТ МОЛЕЦ

1. Заради спречување и сузбивање на памуковиот молец (*Pectinophora gossypiella* Saund), при одгледувањето и обработката на памук ќе се применуваат мерките определени со оваа наредба.

2. Производителите на памук можат за сеидба да употребат само памуково семе што не е нападнато од памуков молец и што е произведено под условите пропишани со Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65).

Ако се одб. од ј. нападнато од памуков молец, тоа мора претходно да се подложи на дезинсекција

3. Производителите на памук се должни повремено да вршат преглед на памуковите посеви, од никнењето на памукот до завршувањето на бербата, и во случај на појава на памуков молец — да го известат за тоа општинскиот орган на управата надлежен за земјоделството или најблиската служба за заштита на растенијата.

4. Отпадоците што ќе преостанат по одвојувањето на влакната од памуковото семе мораат да се уништат, а просториите во кои е вршено одвојување на влакната од памуковото семе и просториите во кои бил сместен суров памук мораат да се исчистат и дезинфицираат.

5. Најдоцна до 1 март секоја година производителите на памук се должни од земјиштето на кое памукот бил одгледуван да ги соберат остатоците на памук (стебленки, чушки и др.) и да ги изгорат, а земјиштето длабоко да го преораат.

6. Работните организации што произведуваат памук сами или во кооперација со индивидуални производители, се должни да обезбедат потребни хемиски средства и апарати за спречување на појавата и за сузбивање на памуковиот молец.

7. Работните организации што договараат производство на памук со индивидуални производители, се должни при склучувањето на договор за производство и испорака на памук да му предадат на секој производител писмено упатство за сузбивање на памуковиот молец, како и да му укажуваат потребна стручна помош за извршување на мерките определени со оваа наредба.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за спречување и отстранување на памуковиот молец („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/63).

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-321-22/65

11 август 1965 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

734.

Врз основа на точката 7 од Одлуката за службената облека на работниците на службата за безбедност на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА КРОЈОТ, БОЈАТА И ОЗНАКИТЕ НА СЛУЖБЕ- НАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛУЖ- БАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат кројот, бојата и ознаките на службената облека на работниците на службата за безбедност на воздушната пловидба запослени во Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба и во нејзините територијални органи (обласни, реонски и аеродромски центри и аеродромски инспекторати), што вршат управни, инспекциски и извршни работи, како и материјалот од кој таа службена облека и ознаките на неа се изработуваат.

Член 2

Службената облека на работниците наведени во членот 1 од овој правилник е зимска и летна.

Член 3

Зимската службена облека се состои од: капачинијарка (за мажи) или бере (за жени), блуза, панталони односно здолниште, палто, мантил, кошула, кравата и кожени нараквици, како и од чевли.

Член 4

Сите делови на зимската службена облека, освен кошулата, краватата и нараквиците, се изработуваат од волнена ткаенина камгарн-плат во темносива боја. Мантилот може да биде од балон-свила. Чевлите се во црна боја.

Копчињата на зимската службена облека се од метал, во златна боја со релјефен раб. Во средината на копчето е втисната елиса на авион со крила. Пречникот на големите копчиња изнесува 22 mm, а на малите копчиња — 12 mm.

Член 5

Зимската службена облека е од следниот крој:

1) капата-чинијарка е со подбрадник, сонцобран и панделка во виолетовишнева боја која е завиткана околу долниот дел на капата. Горниот дел на капата однатре е оптегнат со жица. Подбрадниот од црна лакирана кожа е завиткан околу предниот дел на капата и е прицврстен со краиштата со две мали копчиња на долниот дел на капата кај краиштата на сонцобранот. Сонцобранот е од црна лакирана кожа или од пластична маса во црна боја, по работ опшиен со кожа или со пластична маса, во црна боја, со широчина од 2 mm.

На средината на предниот дел на капата се носи амблем. Амблемот е везен со клободан во златна боја на подлога во темносива боја. Во средината на амблемот се наоѓа сино поле опкружено со венец од две лорови ветчиња во златна боја. Од синото поле водорамно десно и лево се протегаат стилизирани крила. Во синото поле се наоѓа црвена петокрака звезда со раб во златна боја, чии краци ги допираат рабовите на синото поле;

2) берето е од обичен крој и на него се наоѓа истиот амблем како на капата-чинијарка;

3) блузата е од обичен отворен крој, со два реда големи копчиња — по две копчиња од секоја страна, кои се закопчуваат надесно кај мажите, а налево кај жените. На боковите, од секоја страна, се наоѓа по еден џеб без капак.

На блузата, од левата страна, се носи граден воздухопловен знак. Градниот воздухопловен знак е везен со клободан во златна боја, има ист изглед како и амблемот за капата, со тоа што на долниот дел на венецот се напишани со кирилица и латиница буквите: „ДЦВП“;

4) панталоните се од обичен крој;

5) здолништето е од обичен крој;

6) палтото е од подебел плат стколку облеката, истото е од отворен крој, со два реда од по три големи копчиња, кои се закопчуваат надесно кај мажите, а налево кај жените. На палтото на боковите, од секоја страна, се наоѓа по еден длабок џеб со капак. Одзади во височина на половината палтото има шпангла (драгон) широка од 6 до 8 cm, а под половината палтото до долу е разрежано;

7) мантилот е од обичен раглан крој, со појас широк 5 cm. Ако е од плат, тој има постава, а ако е од балон-свила, тој е двоен — без постава. На предната страна на мантилот, од секоја страна, се наоѓа по еден косо вшиен џеб. Задниот дел по средината, почнувајќи од 20 до 30 cm под половината, е разрежан;

8) кошулата е во бела или светлосива боја, без шари;

9) краватата е од тегет еднобојна свила;

10) нараквиците се кожени, во кафеава боја.

Член 6

Летната службена облека се состои од: капачинијарка — со навлака, бере, блуза, панталони односно здолниште, кошула, кравата и памучни нараквици, како и од чевли.

Член 7

Сите делови на летната службена облека, освен кошулата, краватата и нараквиците, се изработуваат од габарден или сличен материјал во темносива боја. Чевлите се во црна боја или во боја на облеката.

Копчињата на летната службена облека се исти како и на зимската службена облека, со тоа што се мат по површината.

Член 8

Летната службена облека е од следниот крој:

1) капата на зимската службена облека служи како капа на летната службена облека, со тоа што на неа се става навлака од платно во бела боја;

2) блузата е од обичен отворен крој и се закопчува со 3 големи копчиња наредени во еден ред. На боковите, од секоја страна, се наоѓа по еден џеб со капак;

3) берето, панталоните и здолништето се од ист крој како кај зимската службена облека;

4) кошулата е во бела или светлосива боја, без шари;

5) краватата е еднобојна, во светлосива боја, а може да се носи и кравата на зимската службена облека;

6) нараквиците се памучни, во сива боја.

Ознаките на летната службена облека се исти како на зимската службена облека.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1456/65—10

26 август 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Миљан Неорички, с. р.

735.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАЧИ ЗА ТРКАЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Обрачи за тркала на железнички коли од колосек 1435 mm. Технички услови за изработка и испорака — — JUS P.F2.210
Обрачи за тркала на железнички моторни возила од колосек 1435 mm. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.F2.211

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 февруари 1966 година.

4. Југословенскиот стандард:
Обрачи за тркала на шински возила — Технички прописи за изработка и испорака — JUS P.F2.210 донесен со Решението за југословенските стандарди за оскините склопови за шински возила и за нивните елементи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 45/56) престанува да важи.

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи од 1 февруари 1966 година.

Бр. 21-5390/1
26 август 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

736.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Козметички производи

Масло за коса — — — — —	JUS H.N4.130
Бриљантин — — — — —	JUS H.N4.131
Пудри — — — — —	JUS H.N4.136
Тоалетно млеко — — — — —	JUS H.N4.137
Тоалетен вазелин — — — — —	JUS H.N4.138
Шампон во прав — — — — —	JUS H.N4.140
Течен шампон — — — — —	JUS H.N4.141
Крем шампон — — — — —	JUS H.N4.142
Парфеми — — — — —	JUS H.N4.201

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 февруари 1966 година.

Бр. 19—5276/1
26 август 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

737.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОНОБЛОК-ТРКАЛА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Моноблок-тркала изработени со гмечење за железнички коли. Технички услови за изработка и испорака JUS P.F2.213

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавено во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се применува од 1 февруари 1966 година.

Бр. 21—5277/1
26 август 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

738.

Врз основа на чл. 35 и 36 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИТЕ ОД 1000 ДИНАРИ СО ДАТУМ НА ИЗДАНИЕТО 1 МАЈ 1946 ГОДИНА**

1. Народната банка на Југославија од 1 октомври до 31 декември 1965 година ќе ги оповлече од оптек банкнотите од 1000 динари со датум на изданието 1 мај 1946 година и ќе ги замени со банкноти и ковани пари од тековно издание.

2. Од 1 јануари 1966 година банкнотите што врз основа на ова решение се повлекуваат од оптек ќе престанат да бидат законско средство за плаќање.

3. Народната банка на Југославија ќе врши замена на банкнотите што врз основа на ова решение престанале да бидат законско средство за плаќање — во рок од натамошни три месеци, т. е. до 31 март 1966 година заклучно.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 84
4 август 1965 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
Никола Миланиќ, с. р.

739.

Врз основа на членот 35 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) и точката 3 од Одлуката за измена на определени елементи на банкнотите и кованите пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ ВО ПАРЧИЊА ОД 50 И 20 ДИНАРИ СО ИЗМЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Народната банка на Југославија ќе пушта од 1 декември 1965 година, по потреба, во оптек тековни ковани пари во парчиња од 50 и 20 динари изработени со следните измени:

а) на лицето:

1) наместо грбот на Федеративна Народна Република Југославија ставен е грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) наместо називот: „Федеративна Народна Република Југославија“ ставен е називот: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“;

б) на опачината:

1) наместо годината: „1955“ ставена е годината: „1963“;

2) покрупни се цифрите што ја означуваат вредноста.

2. Во поглед на видот на металот, димензиите и тежината, цртежот и другиот текст и видот на ковањето, кованите пари од точката 1 на ова решение ги задржаа истите својства и изглед како и тековните ковани пари во парчиња од 50 и 20 динари што се наоѓаат во оптек според Соопштението од Народната банка на ФНРЈ за пуштањето во оптек на нови банкноти и нови ковани пари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57).

3. Тековните ковани пари од 50 и 20 динари со ознака на годината: „1955“ остануваат и понатаму во оптек како законско средство за плаќање.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 83

4 август 1965 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

Никола Миљаниќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО

I

Се отповикува

Славољуб Петровиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка

Федеративна Република Југославија во Кралството Мароко.

II

Се назначува

Милан Венишник, досегашен началник на управата во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Мароко.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19

17 август 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

728. Наредба за дополненија на Наредбата за попишување на стоките и за пресметување на разликата во цените во трговските, производителските и други организации — — — — —	1537
729. Правилник за начинот на вршење здравствена контрола на растенијата, земјата и органското гудре и за мерките за спречување на ширењето и сузбивање на растителните болести и штетници при увозот, извозот и провозот — — — — —	1537
730. Наредба за определување на граничните премини преку кои ќе се врши увоз, извоз и провоз на пратки на растенија — — — — —	1539
731. Наредба за мерките за сузбивање на гламната и црнилото кај житата и на житната нематода — — — — —	1540
732. Наредба за мерките за спречување и сузбивање на пламеницата кај тутунот — — — — —	1540
733. Наредба за мерките за спречување и сузбивање на памуковиот молец — — — — —	1541
734. Правилник за кројот, бојата и ознаките на службената облека на работниците на службата за безбедност на воздушната пловидба — — — — —	1542
735. Решение за југословенските стандарди за обрачи за тркала за железнички возила — — — — —	1543
736. Решение за југословенските стандарди за козметички производи — — — — —	1543
737. Решение за југословенскиот стандард за моноблок-тркала — — — — —	1543
738. Решение за повлекување од оптек на банкнотите од 1000 динари со датум на изданието 1 мај 1946 година — — — — —	1543
739. Решение за пуштање во оптек на ковани пари во парчиња од 50 и 20 динари со измени на определени елементи — — — — —	1544

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. ф.а. 226.

— Директор и одговорен уредник Љ. Богдан Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17